



PapScreen
Victoria

информации

Невообичаени резултати од пап тестот

Што е тоа пап тест (Pap test)?

Пап тестот е брз и едноставен тест за проверка дали има невообичаени промени на клетките на грлото на матката. Ако овие промени се откријат и лекуваат рано може да се спречи до 90% од ракот на матката.

Што значат незадоволувачки резултати од пап тестот?

Незадоволувачки резултати од пап тестот се сметаат кога стручњаците во лабораторијата не можат да ги видат клетките доволно добро за да дадат извештај. Во таков случај може да се побара од вас да го повторите тестот. Тоа не е причина за загрижување.

Понекогаш, пап тестот може да покаже знаци на воспаление. Инаку, ако пап тестот е задоволувачки следниот тест ќе треба да го направите за две години.

Што значи 'невообичаени' резултати од пап тестот?

Невообичаени резултати од пап тестот значи дека некои од клетките на грлото на матката се разликуваат на некој начин од нормалните клетки. Тоа се случува еднаш на секои 15 пап тестови. Невообичаените резултати многу ретко значат дека жената има рак, и можат да бидат невообичаени заради редица причини.

Причини за невообичаените резултати

Промените може да бидат помали или поголеми.

Помали промени

Тие претставуваат помали промени кои обично се губат со текот на времето. Повеќето од нив се резултат на инфекции со Human Papilloma Virus (HPV). HPV е многу чест. 4 од 5 жени ќе бидат заразени со овој вирус во текот на нивниот живот. Повеќето од жените со HPV нема да добијат рак на матката.

HPV се пренесува преку кожата на гениталиите. Обично телото го уништува активниот вирус за 1-2 години. Кога некои видови на HPV опстојуваат повеќе години тогаш постои зголемена можност од добивање на рак на матката.

Лекување на помалите промени

Ако претходниот пап тест ви бил нормален, лекарот ќе ви препорача да го повторите тестот по една година. Тоа му дава време на телото да се ослободи од HPV инфекцијата и промените да се излекуваат самите.

Ако повторениот пап тест е невообичаен ќе бидете испратени на специјалист за колпоскопија. Тоа се изведува со користење на инструмент колпоскоп преку кој се гледа во матката за да се провери степенот и видот на било какви невообичени промени.

Некои жени со помали промени може да бидат испратени на специјалист за колпоскопија без да прават повторен пап тест.

Поголеми промени

Поголемите промени се посериозни промени на клетките на матката, кои ако се остават значително го зголемуваат ризикот од заболување со рак. Обично е потребно до десет години за поголемите промени да се развијат во рак на матката.

Лекување на поголемите промени

Ако имате позначителни промени општиот лекар ќе ве испрати на специјалист за понатамошно испитување со колпоскоп. При испитувањето може да се земе мал примерок од ткивото заради испитување во лабораторија.

Постојат повеќе начини на лекување во зависност од сериозноста на промените. Се користат различни методи за отстранување на ненормалните клетки од матката. Обично се останува еден ден во болница.

За повеќе информации за резултатите од пап тестот или ако сакате да ја порачате брошурата Pap test Results- A guide for women with an abnormal Pap test јавете се на телефонската линија Cancer Council Victoria на 13 11 20 или појдете на www.papscreen.org.au

За повеќе информации на македонски јавете се на 03 9209 0169.